



За да не заборавиме дека зимата сеуште не е ниту на половина, падна снежна покривка висока неколку сантиметри а прогнозите предвидуваат температури дури до 15⁰ Ц под нулата. Во наредната недела се очекуваат и нови врнежи на снег и пониски температури што секако не е најповлно за пчелините семејтва.

23/01/2011 недела, пчеларник „Царина,,- Кратово

Меѓуто, заладувањето е во вистински момент поради тоа што ќе ги задржат растенијата во нивниот развој и нема да дојде до прерано расцутување на леската и дренот но и овошките а на пчелите нема да им дозволи почеток и развој на пчелиното легло со кое тие само би се истрошиле. Поради преладување на леглото ќе се избегнат и болести и изумирање на семејствата во рана пролет.

Многу пчелари во претходните сончеви денови ставија шекерни погачи. Вака раното стимулативно прихранување може само да направи штети отколку навистина да помогне на пчелите во презимувањето. Меѓутоа доколку пчелините заедници немале воопшто мед и полен вакви погачи можат и да помогнат но доклку има релативно високи температури. При температури повеќе степени под нулата ваквите пчелини семејства се осудени на смрт и покрај додадените погачи.

Со стимулативното прихранување со шекерно медни погачи нетреба да се брза и тоа треба да се отпочне најрано во периодот кога во природата почнува цветањето на леската и дренот и има интензивен внес на полен во кошницата. Додека со цветањето на првите овошки и внес на нектар во кошницата може да се продолжи стимулативното

Јануари 23/01/2011

Напишано од Ацо Тодоровски

Недела, 23 Јануари 2011 13:54 - Последна промена Вторник, 15 Февруари 2011 17:29

прихранување со меден или шеќерен сируп.

Трба да имаме во предвид дека фтората половина од зимата е покритична за пчелините семејства одколку првата. Треба добро да се затоплат пчелините семејства, да се заштитат од ладните ветрови од глодарите и другите штетници од можни ранопролетни грабежи при повисоки ранопролетни температури. Да се внимава на составот и квалитетот на шеќерномедните погачи шти им се додаваат, на нивната вискозност (поради можност истите да се растечат и го уништат пчелиното клубе). Треба да се обезбеди мир на пчеларникот без чести и поголеми вознемирувања на заедниците.

Да очекуваме дека оваа 2011 пчелините семејства добро ќе презимат и ќе имаат брз пролетен развој.

Поздрав www.pcelar.mk